



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА ДАВАТЕЛИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА 2011/2012 ГОДИНА

Фондот за здравствено осигурување на Македонија објавува понуда за склучување на договори за 2011/2012 година со сите заинтересирани даватели на здравствени услуги кои ги задоволуваат критериумите согласно позитивните законски прописи.

За таа цел ги известува сите јавни и приватни здравствени установи како и правни лица кои вршат дејност од областа:

- Примарна здравствена заштита
 - општа медицина (педијатрија, училишна медицина, медицина на трудот)
 - гинекологија
 - стоматологија
- Специјалистичко - консултативна здравствена заштита
- Болничка здравствена заштита
- Издавање на лекови на рецепт (аптекарска дејност)
- Изработка и издавање на ортопедски и други помагала

Договорите со здравствените установи кои вршат: специјалистичко консултативна здравствена заштита, болничка здравствена заштита, издавање на лекови на рецепт на товар на ФЗОМ и издавање ортопедски и други помагала, ќе се склучуваат **еднаш годишно**, за период од 12 месеци започнувајќи од 1 април 2011 година до 31 март 2012 година, **врз основа на поднесената понуда по објавеното соопштение од Фондот, за доставување на понуди за склучување на договори.**

Договорите со здравствените установи кои пружаат здравствени услуги во примарна здравствена заштита (општа медицина, гинекологија и општа стоматологија), ќе се склучуваат за период од 12 месеци започнувајќи од 1 април 2011 година до 31 март 2012 година, **врз основа на поднесената понуда по објавеното соопштение од Фондот за доставување на понуди за склучување на договори, како и во текот на годината.**

Само здравствените установи и правните лица кои ги задоволуваат критериумите предвидени со Законот за здравствено осигурување и соодветните општи акти на Фондот, можат да достават понуда за склучување на договор.

Понудите за склучување на договор придружени со комплетна документација, се доставуваат во периодот од **01.12.2010 година до 20.12.2010 година**, во **Подрачните служби на Фондот** каде е седиштето на здравствените установи. Здравствената установа која нема доставено комплетна документација, има обврска понудата да ја докомплетира најдоцна до 15.01.2011 година.

Понудите кои ќе се доставуваат по 20.12.2010 година, Фондот нема да ги прифати во постапка за склучување на договор. По исклучок понуди за склучување може да поднесуваат и во текот на годината здравствените установи од болничка здравствена заштита кои нудат здравствени услуги што не се вршат и се дефицитарни во јавните здравствени установи.

Текстот на понудата со потребната документација за склучување на нови договори е објавена на веб страницата на Фондот: **www.fzo.org.mk**.

За подетални информации заинтересираните може да се обратат на следните телефони: **02/3289035** за **општа медицина, општа стоматологија и специјалистичка стоматологија** - **02/3289037** за **специјалистичко консултативна, болничка здравствена заштита и ортопедски помагала; и 02/3289019** за аптеки.

I. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ВО ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

1. Копија од конечно решение (дозвола за почнување со работа на здравствената установа), издадено од Министерството за здравство;
2. Тековна состојба на правното лице од Централен регистар, не постара од 30 дена, со задолжителна пререгистрација во ПЗУ;

ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЗДРАВСТВЕНАТА УСТАНОВА

1. Список на лекарските тимови со податоци дефинирани во Образец – понуда за склучување на договор, заверено од здравствената установа со печат и потпис.
2. Копија на образец М1-М2, за поднесена пријава - одјава на осигурување и работен однос со полно работно време за сите вработени во здравствената установа (заверено од здравствената установа со печат и потпис и со назнака „верно на оригиналот,“);
3. Копија од уверение за положен стручен испит (за медицинската сестра);
4. Копија од важечка лиценца за работа од соодветната комора.
5. Изјава дадена од замената за прифаќање на замена на избран лекар, дефинирана во Образец- понуда за склучување на договор.

II. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО – КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА УСТАНОВА

1. Копија од конечно решение (дозвола за почнување со работа на здравствената установа), издадено од Министерство за здравство;
2. Тековна состојба на правното лице од Централен регистар, не постара од 30 дена, со задолжителна пререгистрација во здравствени установи;

ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЗДРАВСТВЕНАТА УСТАНОВА

- 1 Список на лекарските тимови со податоци дефинирани во Образец – понуда за склучување на договор, заверено од здравствената установа со печат и потпис
- 2 Копија на образец М1-М2, за поднесена пријава - одјава на осигурување и работен однос за сите вработени во здравствената установа (заверено од здравствената установа со печат и потпис и со назнака „верно на оригиналот,“);
- 3 Копија од уверение за положен стручен испит (за медицинската сестра);
- 4 Копија од важечка лиценца за работа од соодветната комора.

ДРУГИ ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

За јавни здравствени установи

1. План на видот и обемот на здравствените услуги на осигурените лица за примарна/превентивна, специјалистичка здравствена заштита за период од април 2011 до март 2012 година (по обрасците на веб страницата);
2. Деловен план (по образецот на веб страницата на ФЗОМ)

За приватни здравствени установи

1. План на видот и обемот на здравствените услуги на осигурените лица за специјалистичка здравствена заштита за период од април 2011 до март 2012 година (по обрасците на веб страницата на ФЗОМ);
2. Деловен план (по образецот на веб страницата на ФЗОМ)

III. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ВО БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА УСТАНОВА

1. Копија од конечно решение (дозвола за почнување со работа на здравствената установа), издадено од Министерство за здравство;
2. Тековна состојба на правното лице од Централен регистар, не постара од 30 дена со задолжителна пререгистрација во здравствени установи;

ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЗДРАВСТВЕНАТА УСТАНОВА

1. Список на сите вработени со датум на започнување на работен однос;
2. Копија на последната важечка лиценца за секој доктор;
3. Список со број на уверение за положен стручен испит за медицинските сестри.

ДРУГИ ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

1. План на видот и обемот на здравствените услуги на осигурените лица за специјалистичка и болничка здравствена заштита за период од април 2011 до март 2012 година (по обрасците на веб страницата на ФЗОМ);
2. Деловен план (по образецот од веб страницата на ФЗОМ);

**IV. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ВО
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНА
СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА УСТАНОВА

1. Копија од конечно решение (дозвола за почнување со работа на здравствената установа), издадено од Министерството за здравство;
2. Тековна состојба на правното лице од Централен регистар, не постара од 30 дена, со задолжителна пререгистрација во ПЗУ;
3. Договор за заботехничка лабораторија (за протетика и ортодонција);

ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЗДРАВСТВЕНАТА УСТАНОВА

1. Список на сите вработени со датум на започнување на работен однос во здравствената установа заверено од здравствената установа со печат и потпис
2. Копија на образец М1-М2, за поднесена пријава - одјава на осигурување и работен однос со полно работно време за сите вработени во здравствената установа (заверено од здравствената установа со печат и потпис и со назнака „верно на оригиналот,“);
3. Копија од уверение за положен стручен испит (за медицинската сестра);
4. Копија од важечка лиценца за работа од соодветната комора.

V. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИСКИ ИСПИТУВАЊА (ЗА ЛУ-1)

ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА УСТАНОВА

1. Копија од конечно решение (дозвола за почнување со работа на здравствената установа), издадено од Министерството за здравство;
2. Тековна состојба на правното лице од Централен регистар, не постара од 30 дена со задолжителна пререгистрација во ПЗУ;

ПОДАТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЗДРАВСТВЕНАТА УСТАНОВА

1. Список на сите вработени со датум на започнување на работен однос во здравствената установа, заверено од здравствената установа со печат и потпис

2. Копија на образец М1-М2, за поднесена пријава - одјава на осигурување и работен однос со полно работно време за сите вработени во здравствената установа (заверено од здравствената установа со печат и потпис и со назнака „верно на оригиналот,“);

3. Копија од диплома за завршено соодветно образование за лабораторискиот тим во лабораторија од Правилникот за поблиските просторни услови, опремата и кадрите за основање и работење на здравствените установи за:

- а) дијагностичка лабораторија како самостојна специјалистичка здравствена установа**
- б) дијагностички лаборатории во состав на друга здравствена установа**

**VI. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА
ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ НА ТОВАР НА ФЗОМ ВО
ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА УСТАНОВА – АПТЕКА

1. Копија од решение за вршење дејност промет на лекови на мало – ПЗУ аптека (со сите промени), издадено од Министерството за здравство;
2. Тековна состојба на правното лице од Централен регистар на РМ, не постара од 30 дена, со задолжителна пререгистрација во ПЗУ ;

ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЗДРАВСТВЕНАТА УСТАНОВА - АПТЕКА

1. Список на сите вработени со датум на започнување на работен однос во здравствената установа, заверено од здравствената установа со печат и потпис
2. Копија на образец М1-М2, за поднесена пријава - одјава на осигурување и работен однос со полно работно време, за сите вработени во здравствената установа (заверено од здравствената установа со печат и потпис и со назнака „Верно на оригиналот,“);
3. Копија од уверение за положен стручен испит за вработените со ССС (фармацевтски техничар);
4. Копија од важечка Лиценца за работа од Фармацевтска комора за вработените со ВСС (фармацевти).

VII. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА

ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ

1. Копија од решение за вршење на дејност како специјализирана продавница која врши промет на мало со медицински помагала (со сите промени), издадена од Министерството за здравство;
2. Склучен договор за деловна соработка меѓу вршителот на промет на мало со медицински (ортопедски) помагала и правно лице регистрирано за промет со медицински помагала на големо или производител, носител на решението за пуштање во промет доколку подлежи на регистрација согласно Законот за лекови и медицински помагала (Сл.Весник на РМ бр.106/2007);
3. Тековна состојба на правното лице од Централен регистар, не постара од 30 дена;
4. Спецификација на медицински (ортопедски) помагала за кои се поднесува понудата со назив на помагалото и цена и за секое понудено медицинско (ортопедски) помагало, фотокопија од Решение за пуштање во промет од Бирото за лекови, доколку е потребно согласно Законот за лековите и медицинските помагала (Сл. Весник на РМ бр. 106/2007);
5. За понудените медицински помагала за инконтиненција (пелени и влошки) – заверена фотокопија од Сертификат ISO 11948-1, како доказ за вливлива моќ, согласно Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на медицински и други помагала (Сл. Весник на РМ бр. 88/2009).

ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ

1. Список на сите вработени со датум на започнување на работен однос во правното лице заверено со печат и потпис
2. Копија на образец M1-M2, за поднесена пријава - одјава на осигурување и работен однос со полно работно време за сите вработени во правното лице (заверено од правното лице со печат и потпис и со назнака „ верно на оригиналот,„);

Напомена: Договори за обезбедување на ортопедски помагала Фондот ќе склучува само со правни лица регистрирани за производство и промет на медицински (ортопедски помагала) и специјализирани продавници кои вршат промет на мало со медицински помагала.

